




ВЕ ВОДИ ВО:

ХРВАТСКА -



гови, со што е побогат од било кој друг јадрански остров.

Хвар е најзначајниот и најдолгиот остров на средниот Јадран. Долниот Хвар или западниот дел е глава на островот и неговиот дел е изразито поважен, а Пламе или источниот дел остро се намалува во насока на копното оддалечен 4,5км.

Островот го карактеризираат блага зима, топло лето и голема инсолација. Во кулата на манастирот "Венеранде" од 1858 г. во Хвар била отворена најстарата метео-

Сместен во заливот на југозападниот дел на еден од најубавите медитерански острови, Хвар, покрај Ровињ и Дубровник, повеќе од 130 години е омилена летна дестинација.

Иако го "бие" глас дека е моденско летувалиште и нова еротска мека на светската елита, градот успешно ги избегнува помодните трендови. На улиците и на плоштадите, во кафулињата и во рестораните, локалното население и туристите го пијат истото скапо капучино, како и професорите на уметност и пензионираниите Американци. Всушност, тоа е Хвар, место кое во себе ги соединува сегашноста и минатото, каде постарите уживаат во мирниот одмор исполнет со културни случувања, а помладите во забавите кои се организираат и во коктейлите. Фактот дека Хвар е скап како многу да не им пречи на туристите.

Од првобитното име на островот Фароса Римјаните го извеле зборот Фарија. Далматинците го нарекле Фара, а во средниот век новодоселените Хрвати го нарекле Хвар.

Важната местоположба која Хвар ја имал во минатото, како средиште на морските патишта се огледува по многу нешта, за што се останати многу историски тра-



ХВАР

НА ЈАДРАНСКАТА МАДЕРА ШЕТАЈТЕ ПО ХВАРСКАТА КРОАЗЕТА

ролошка станица во Хрватска. Исклучителните климатски услови помогнале во пропагирањето на туризмот, па така во XIX век Хвар бил прогласен за јадранска Мадера, бидејќи со 2.715 сончеви часа во годината има најдолга инсолација на Јадранот.

Најчестите производи кои Хвар ги нуди се лавандата, рузмаринот, медот и виното. Темелот на хварското виноградарство лежи на видовите, чиј квалитет е резултат на прекрасната положба на островот, климата, експозицијата на морето и составот на почвата. Благодарение на исклучителното винарство островот доживеал прогрес. Се зборува дека во XVI век се произведувало и до 80.000

литри вино, доволно и за извоз. По бранот на емиграција во Америка, во Калифорнија хварјаните станале пионери на виноградарството, а денес го држат поголемиот дел од тамошното производство на вино.

Риболовот е важен приход на островот. Водите околу Хвар се познати и по тоа дека во нив има богати јага риби сардини и останати сини риби.

Иако не е толку познат по каменот како островите Брач, Корчула и Трогир, сепак остатоците од античките каменоломи, антологиските дела од постарата градба, записите на патеписците и низ името на каменорезците и клесарите, зборуваат за една речиси заборавена хварска традиција. За среќа, за тоа денес говорат зачуваните дела на хварските уметници и градители.

Некогашниот омилен диско клуб сега повеќе е видиковец од каде се гледа целата околина на Хвар. Исто така, плоштадот на Хвар е место кое не смее да се одмине. Од едната страна тој излегува директно на море, каде е со ренесанското пристаниште, а од другата страна на виноградите кои некогаш се спуштале сè до ка-

тедралата "Св. Стјепан".

Хвар лежи во пространо и заштитено пристаниште и затоа им е омилено одредиште на наутичарите од цел свет. Преубавата хварска ривиера, со прекрасните плажи и палми, светкава и полна со луѓе во летните месеци станува вистинска наутичка Кроазета. Тогаш љубопитните туристи и мештаните бараат подобро место за да можат да ги набљудуваат богатите и славните. Освен припадниците на хрватската елита, џет сетот, естрадните ѕвезди, спортистите и тајкуните на луксузните јахти, по хварската ривиера се шетаат и светски познати лица.

Магијата на ноќниот живот во Хвар почнува по 22 часот. Тогаш младиот свет тргнува во потрага по забава. Се игра во ритамот на најновите музички хитови или се седи на диваните и се пијат коктейли во боја на виножито. И сè така до зори. А тогаш настапуваат чистачите кои за кратко време ги отстрануваат остатоците од бурниот ноќен живот во градот. Ривиерата е убава и чиста, подготвена да ги пречека ранобудниците и бродовите со нови туристи.

